

2011:

ЕВРОПСКА ГОДИНА НА ВОЛОНТЕРСТВОТО

Со волонтирање создаваме подобро општество



European Year of Volunteering 2011

За да се привлече вниманието на јавноста кон волонтерството, 2011 година е прогласена за Европска година на волонтерството (ЕГВ). ЕУ одамна ја препозна важноста на волонтирањето и сега ЕВГ 2011 има за цел да ја информира пошироката јавност за бенефитите од волонтерството. ЕВГ ќе работи на осознавање на важноста на волонтерството за создавање на подемократско, погрижливо и поодговорно општество.

Главни цели на ЕВГ се:

- промовирање на волонтерството меѓу европските граѓани;
- поддршка и јакнење на европските волонтерски организации;
- поголемо признание за волонтерската работа и предизвиците со кои што се соочува;
- славење на посветеноста на милиони европски волонтери, кои посветено обезбедуваат поддршка за луѓе, каузи и заедници, во Европската Унија и надвор од неа.

Користи од волонтерството

Волонтерството во ЕУ дава голем придонес за развојот на економи-

јата, општеството и поединецот. Проценките покажуваат дека волонтерството придонесува со 0,5% до преку 5% од БДП на земјите во ЕУ. Волонтерството има значително влијание врз општеството, бидејќи претставува конкретен израз на активно граѓанство со кој се јакнат нашите клучни европски вредности: солидарноста и социјалната кохезија.

Волонтерството е, исто така, можност за учење која му овозможува на поединецот да го развие својот потенцијал и да ја зголеми самопочитта, а истовремено го намалува и ризикот од социјална изолација.

Видови волонтерски активности

Волонтерски активности има во многу различни сектори. Во повеќе од половина од земјите во ЕУ најголемиот број волонтери се активни на полето на спортот, физичките вежби и активностите на отворено. Други популарни области за волонтирање се социјалната грижа и здравјето, добротворните и религиозните организации, културните организации, рекреацијата и уживањето, образовните организации, и обуката и истражувањето.



Интерактивната ЕВГ 2011 "Турнеја", со членови на Европската Делегација и на Унгарското Прејседателство на бродот.

Колку се волонтира во ЕУ

Иако околу 23% од Европејците постари од 15 години се занимаваат со некаква волонтерска работа, статистиките исто така покажуваат дека има големи разлики во степенот на волонтирање меѓу земјите-членки на ЕУ. Бидејќи секоја земја има поинаква дефиниција за волонтерството, и различно ја мери волонтерската работа, многу е тешко да се спроведат меѓународни споредби. Постои недостаток на меѓународно споредливи податоци за волонтерството. Во контекст на горенаведеното, во текот на изминатите 10 години, постои општ тренд на зголемување на бројот волонтери и волонтерски организации во ЕУ.

Правна рамка

Не постојат специјални закони за волонтерство во Европа, најмногу поради разноликата природа на волонтерството, сложеноста и разноликоста на волонтерскиот сектор во сите земји-членки на ЕУ. Состојбата во моментот е следната:

- 1) земји-членки што имаат правна рамка со која специјално се уредува волонтерството: Белгија, Кипар, Чешка, Унгарија, Италија, Летонија, Луксембург, Малта, Полска, Португалија, Романија, Шпанија
- 2) земји-членки што немаат правна рамка, но каде волонтерството е регулирано со или во рамките на важечките општи закони: Австрија, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Ирска, Литванија, Холандија, Шведска, Обединетото Кралство;
- 3) земји-членки во процес на подготвување на правна рамка: Бугарија, Словачка и Словенија.

Препораки во областа на волонтерството

Препораки на ниво на ЕУ и кампањата на ЕГВ 2011 за градење на свеста ќе им помогнат на граѓанското општество и на владите да се соочат со овие предизвици, и да почнат да работат на воведување на потребната и корисна промена. Земјите ќе преиспитуваат дали е потребно да ги ревидираат законите или да донесат посебна законска регулатива за да го промовираат волонтерството, да ги заштитат волонтерите и да ги отстранат излишните правни пречки.

Креаторите на политиката ќе бидат поттикнати да ја земат предвид специфичноста на волонтерските активности, по која тие се разликуваат од профитните активности, во законите со кои се уредува надоместувањето на трошоците на волонтерите, заштитата на волонтерите додека вршат волонтерска работа (на пр. осигурување), третманот на НВО во јавните повици за тендер и распределба на грантови, и олеснувањето на меѓународното волонтерство. Земјите со добро дефинирана правна структура за волонтерство, како Белгија и Полска, можат да се сметаат за позитивни примери за подобрување на условите за волонтирање во ЕУ.

Предизвици со кои се соочува волонтерството

И покрај безбројните користи од волонтерството, волонтерскиот сектор низ цела Европа се соочува со многу предизвици. Некои од нив се:

- правната и регулаторна рамка е збунувачка и нема униформен третман низ цела Европа;
- недостасува следење и информираност за волонтерството, прибирањето податоци и истражувањата;
- недостасува официјално признавање или потврдување на волонтерската работа и искуство;
- начинот на кој пошироката јавност во некои земји го перцепира волонтерството;
- постои потреба за одржливо финансирање на волонтерскиот сектор, особено поради тоа што многу земји драстично го намалуваат јавното трошење кое е традиционален извор за финансирање на волонтерски организации.

